

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 28 јануари 2021 година донесе

## **РЕШЕНИЕ**

### **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Вели Рушители од с. Пирок, Боговиње УП2 09-251/20 од 24 декември 2020 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-911 од 17 декември 2020 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-911 од 17 декември 2020 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

### **Образложение**

Вели Рушители од с. Пирок, Боговиње до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-251/20 од 24 декември 2020 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција).

Жалителот го оспорува Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција бр. 11-911 од 17 декември 2020 година издадено од КЕЦ Тетово, против висината на надоместокот за приклучок.

Жалителот се жали конкретно на надоместокот за изградба на приклучок, односно бара подетално образложение и корекција на спецификацијата.

На 12 јануари 2021 година се одржа седница на Комисијата за постапување по приговори на која се заклучи Електродистрибуција да достави детална спецификација за надоместокот за изградба на приклучокот, при што на 21 јануари 2021 година истата беше доставена.

На седницата одржана на 26 јануари 2021 година се разгледуваше следната документација:

1. Одговор на Приговор УП2 09-251/20 од 24 декември 2020 година со прилог:
  - Приговор
  - Решение за согласност за приклучок 11-911 од 17 декември 2020 година на КЕЦ Тетово

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Имено, бидејќи се работи за техничко решение кое предвидува приклучување на објектот од приватна трафостаница и истата треба да се прилагоди за да може дополнително да се приклучи и објектот на жалителот, надоместокот е основан.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09 – 251/20  
28 јануари 2021 година  
Скопје

**ПРЕТСЕДАТЕЛ**  
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги  
на Република Северна Македонија  
Марко Бислимоски